

Соединетите Американски Држави се исправени пред нов предизвик. Американските служби дошле до сериозни и веродостојни сознанија дека исламистите од западните земји подготвуваат нови напади на американска територија и дека во светот се создава големо антиамериканско движење, кое има цел да го скрши светското владение на Америка. Глобалната мрежа на исламските екстремисти денес ги опфаќа просторите од Кина, преку Узбекистан, Иран, Турција, Босна, до Германија и САД. Таа мрежа претставува главна опасност за западниот свет. Со целата структура командувана Осам бин Ладен, кој за себе верува дека е единствениот способен кој може да им се спротивстави на Аме-

риканците и дека може светот да го подели на Запад и на нов Исток. Службите во Вашингтон имаат сознанија дека важна алка за реализација на тој план имаат исламистите од Балканот. Целта на Муџахедините е да се создаде единствена исламска држава во светот. ЦИА веќе има добиено сознанија дека луѓето и организациите, кои ги инспирираа и ги раководеа нападите врз САД во 2001 година, се истите оние кои ја сносат одговорноста за граѓанската војна во Босна. ЦИА има податоци за петмина исламисти кои ја нападнаа Америка, а кои претходно биле во Босна. Тоа се Осам бин Ладен, кој доби босански пасош во Амбасадата на Босна во Виена, вториот е Абделкадер Мокхтари, претставник на

њето на зелената трансверзала на Балканот, а другиот зелената трансверзала на подрачјето на Централна Азија, преку Казахстан, Киргистан, Узбекистан, Таџикистан и кинеската област Ксин Јанг. Во овие земји се формирани келии на Ал Каида по истиот принцип како што ги замислил Бин Ладен. Тој и мулата Омар се основачи на ваквите ограноци на Балканот и во централна Азија. Една година пред нападите на исламистите во Истанбул, на својата веб-страница Исламскиот совет за Северна Америка објави дека најголеми непријатели на исламот се Евреите, крсташите - како што ги нарекуваат христијаните - и издвоените категории, Руси и Срби. Според мислењето на арапскиот свет, Америка спроведува

АРАПСКИОТ ИСТОК ПРОТИВ "КРСТОНОСЦИТЕ"

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



Ал Каида во Босна, познат по прекарот Осам помладиот, потоа шеикот Абдел Рахман, обвинет за бомбашкиот напад на Светскиот трговски центар во 1993 година, следува Мохамед Хајдер Замар, човекот кој го регрутираше клучниот терорист Мохамед Атау во мрежата на Ал Каида и петтиот е Бенсавах Белкач, кој е уапсен во Босна во октомври 2001 година. Сите овие лица се спомнати во посебниот извештај на американскиот Конгрес, но Босна никогаш не е казнета поради дозволата која им ја издавала за да бидат активни на нејзина територија.

Денес овие прашања Америка не ги поставува јавно, бидејќи би дошла во позиција да ја открие својата улога во поддршката и во вооружувањето на исламистите во Босна и Херцеговина во последната деценија од минатиот век. Но, не се само тие во прашање. Активна улога во ширењето на балканскиот радикализам имаат и иранската власт и турските фундаменталистички групи, кои во осумдесеттите и во деведесеттите години активно работеле на овие простори и во Азија.

ДВЕ НАСОКИ - ЗЕЛЕНИ ТРАНСВЕРЗАЛИ

Нивните активности се насочени во две насоки. Првата насока беше креира-

државен тероризам по цел свет и затоа требало да биде спречена во тоа. Сè почигледно е дека станува збор за своевиден судир на цивилизации. Исламските фундаменталисти себеси се гледаат како чувари на моралот и спасители на општествата во кои живеат. Тие сакаат да спроведат обнова и враќање на редот и законот, кој Алах им го одредил на луѓето. Радикалното исламско движење смета дека светот е уреден на основите на капиталистичкиот либерализам. Тој мора да се уништи и да се уреди во согласност со Божјата волја. Осам бин Ладен верува дека има сила да ги обедини муслиманите и да создаде свој свет, кој би му се спротивставил на Западот. Крајна цел е исламскиот Исток да го покори Западот. Потоа би создале една исламска држава на сите континенти. Веќе е испробано едно сценарио за создавање територија под доминација на исламскиот фундаменталистички фактор и реализација на планот на Исламскиот калифат, со кое би се опфатиле државите и регионите во кои има доминантно муслиманско население, а потоа и целиот свет почнувајќи од Централна Азија.

Што се однесува до случувањата на Балканот, еве еден куриозитет. Алија Изетбеговиќ директно учествувал во прикривањето и реконструирањето на мрежата на Ал Каида во Босна. По потпишувањето на Дејтонскиот договор во 1995 година било договорено исламистите да ја напуштат Босна, но тоа не мо-

Глобалната мрежа на исламските екстремисти денес ги опфаќа просторите од Кина, преку Узбекистан, Иран, Турција, Босна, до Германија и САД. Таа мрежа претставува главна опасност за западниот свет. Целта на Муџахедините е да се создаде единствена исламска држава во светот. Активна улога во ширењето на балканскиот радикализам имаат и иранската власт и турските фундаменталистички групи, кои во осумдесеттите и во деведесеттите години активно работеле на овие простори и во Азија. Денешните радикални муслимани се иритирани од фактот што своевременно Западот активно ги поддржуваше авторитативните режими во арапските земји, а сега наеднаш сака да ги соборува.



Една година пред нападите на исламистите во Истанбул, на својата веб-страница Исламскиот совет за Северна Америка објави дека најголеми непријатели на исламот се Евреите, крсташите - како што ги нарекуваат христијаните - и издвоените категории, Руси и Срби. Крајна цел е исламскиот Исток да го покори Западот. Потоа би создале една исламска држава на сите континенти.

"Членови на Ал Каида вршеа обука на терористи, кои беа активни во Чеченија", истакна своевременно Ругова.

Да го кажеше ова Коштуница, Бошкоски или некој друг од спротивната страна, кои тие години беа активни во политиката, можеше и да не се поверува, но таа теза ја изнесе претседателот на Косово, човекот кој го водеше народот кој ги симпатизираше Муџахедините.

ИДЕОЛОГИЈА СО НОВО ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ЗЛОТО

жело лесно да се случи затоа што тие биле поврзани со највисоките функционери во Сараево. Најголемата логистика пристигувала од Техеран. Исламистите во Босна имале обука за борба против христијаните, па од таму се испраќани на боиштата во Чеченија, Ирак, Авганистан, Пакистан, Турција и во САД. Бакир Изетбеговиќ, син на босанскиот претседател Алија Изетбеговиќ, лично присуствувал на испраќањето на светиот борец Абу Машалија на воените полиња во Чеченија. Постојат индикации дека со помош на босанските функционери Машалија го променил идентитетот и дека живее во Босна под лажно име. Сè уште останува нејасно зошто Хашкиот суд не подигнал обвинение против Изетбеговиќ додека беше жив за ваквите дела, кога Трибуналот имаше несоборливи докази за вмешаноста на сараевските власти во работите на екстремните арапски организации. Остана само тезата дека Изетбеговиќ имал моќна заштита од муслиманските земји и фактори, како и исламските лоби групи во Европа и во САД.

Во борбата против фундаментализмот не постојат брзи решенија. Радикалните и репресивни мерки можат само да ги зајакнат дејствата на фундаменталистите. Имено, фанатичноста на борците не се состои само во силната вера во Алах, туку и во многу економски, социјални и политички фактори. Ниту американската глобална војна против тероризмот не ги дава посакуваните резултати. Денешни-

те радикални муслимани се иритирани од фактот што своевременно Западот активно ги поддржуваше авторитативните режими во арапските земји, а сега еднаш сака да ги соборува. Затоа појавата на глобалната мрежа на исламските екстремисти и антиамериканското движење може да се толкува како бумеранг на долгогодишната таква настроеност на американската надворешна политика.

БАЛКАНОТ - ПОЛИГОН ЗА "АКТИВНОСТИ"

Дека Бин Ладен го посакуваше Балканот како полигон за активности против Западот говори и признанието на покојниот косовски претседател Ибрахим Ругова. Според него, приврзаници на Осама вршеле обука на герилци во Босна, Косово, Јужна Србија и Западна Македонија на крајот од деведесеттите години на минатиот век. Тој нагласи дека многу платеници, кои војувале на страната на чеченските бунтовници, својата обука ја поминале на Балканот. "Членови на Ал Каида вршеа обука на терористи, кои беа активни во Чеченија", истакна своевременно Ругова. Да го кажеше ова Коштуница, Бошкоски или некој друг од спротивната страна, кои тие години беа активни во политиката, можеше и да не се поверува, но таа теза ја изнесе претседателот на Косово, човекот кој го водеше народот кој ги симпатизираше Муџахедините.

Бин Ладен ѝ ветил голема финансиска помош на Владата на Албанија, која во 1992 година е примена во Организацијата на исламската конференција. Како што тврдат западните известувачки служби, во Албанија Бин Ладен основал повеќе свои установи, како што е Арапско-исламската банка во Тирана, во која терористите имале свои сметки или организацијата "Ал Харамејн", која на Балканот воено обучувала повеќе стотини албански муслимани. Албанија од средината на деведесеттите години била сигурно засолниште за исламските екстремисти. Карактеристични се немирите во таа земја во 1997 година и проценките дека тогаш од државното депо биле украдени околу милион парчиња пушки, како и илјадници патни исправи. Поранешниот шеф на албанската тајна служба, Фатос Клоси, тврди дека тие пасоши со лажни имиња им биле поделени на припадниците на организацијата на Бин Ладен за престој на Балканот, но и во Западна Европа. Од Босна се управува со европската мрежа на Ал Каида, а тие претпоставки ги потврдуваат извори на израелската тајна служба, кои наведуваат дека шест илјади борци во БиХ се подготвени да го следат Бин Ладен, доколку САД ги нападне нивните полигони. Поранешниот шеф на КГБ, Леонид Владимировиќ Шебрашин, пред две години предупреди дека Европа би можела да биде вовлечена во судир во кој Осама бин Ладен и Талибанците ќе им помагаат на Албанците и на косовските Албанци во напорите за создавање големоалбанско царство од исламски вид. Како и да е, Бин Ладен повеќе не е главниот лик на терористичките приказни во светот. Таа улога сè повеќе му припаѓа на некојси Заркави или Моктада ал Садр. Тие се новото олицетворение на злото. Западните разузнавачки извори веруваат дека Заркави сега прима најголем дел од парите од спонзорите на тероризмот и оти привлекува најголем број регрути за џихадот против САД и нивните сојузници. Се стравува дека тој веќе планира да ги прошири нападите во арапскиот свет и во Европа. "Заркави е светски терорист број еден. Се покажува дека тој мисли оти го надраснал Ирак", изјави извор од западни разузнавачки кругови. Без разлика дали Бин Ладен е жив или мртов, неговата мрежа сосема се измени. "Повеќе ја нема Ал Каида", тврди еден западен разузнавач. Таа сега е повеќе идеологија, отколку организација. Според таа анализа, членовите на авганистанското водство околу Бин Ладен и Завахири се убиени, фатени или распрскани така што тешко веќе ќе можат да организираат поголем напад на Запад. Наместо тоа, тие се насочиле кон ширење на идеологијата, која ги поттикнува другите да извршуваат напади.